

## NOKIA AEON

Компанијата "Nokia" на својот сајт објави фотографии од концепт на мобилни телефони. Го нарече Nokia AEON. Тој претставува концепт со сензорен систем за управување.

Интерфејсот на Nokia AEON е многу сличен на BenQ-Siemens Black Box, во кој елементите за управување и менито се менуваат во зависност од функцијата која ја вршите во моментот.

## BENQ-SIEMENS OXYON

BenQSiemens Охуон претставува телефон лизгач, има бела боја и кружна форма. Многу личи на Apple модел. Неговата QWERTY клавијатура се наоѓа под екранот и може да се движи странично (а не



**BenQ**  
**SIEMENS**  
mobile

надолу). TFT LCD екранот на BenQSiemens Охуон има резолуција VGA (640x480) и 3MP камера со 3x дигитален зум, MP3/AAC/WMA/WAV плеер и micro-SD слот.

## "HTC" МОБИЛНИ

Тајванскиот производител на "паметни телефони", "HTC", ја претстави својата најнова серија модели, наменети, пред сè, за бизнис корисниците. Имено, "HTC" е

еден од најголемите производители на "паметни телефони" и други преносни уреди кои работат на Windows Mobile платформата и токму фактот дека гигантот Microsoft ги има избрано како "сопствен" производител, ги позиционира на самиот врв на пазарот за т.н. рачни компјутери. Четирите новитети ги вклучуваат моделите: S620 - исклучително тенок уред со QWERTY тастатура, P3300 - првиот навигациски модел на "HTC" со вградена специјализирана апликација за навигација и GPS, P3600 - мултимедијален 3G PDA модел со поддршка за HSPDA и S310 - најмалиот од серијата првенствено наменет за Интернет комуникација.

## УЛТРАТЕНОК ДИГИТАЛЕЦ ОД CASIO

Од "Casio", кои со својата серија Exilim се специјализираа за тенки дигиталци, пристигнува уште еден ултракомпактен модел - Casio Exilim Card EX-S770.

Неодамна, најавениот EX-S770 сега се појави на пазарот. Не станува збор за најтенкиот дигитален фотоапарат (Casio Exilim S-600 со своите 16mm дебелина е



моментен рекорд), но со димензии 94,5x60,4x17,3mm и 127 грама тежина навистина е многу мал. Ниту спецификациите не му се воопшто слаби - тој има 7,2 мегапиксели, дисплеј со големина од 2,8 инчи, можност за снимање видеозаписи во MPEG-4 формат и x3 оптички зум, се некои од карактеристиките кои можат да го задоволат речиси секој корисник на дигитален фотоапарат.